

# МУЛТИ ВАЛУТЕН СОРТИРАЧ НА БАНКНОТИ

**Модел: NC 7100**



## Краток опис:

**NC 7100** – фитнес сортирач на банкноти со капацитет да ги разделува банкнотите во нивоа, да го редуцира обемот на работа со висока ефикасност и точност. Има моќност да детектира дупки, искинати банкноти, подвиткани агли на банкнотите, дамки, извалканост, леплива лента на банкнотите. Дизајнот е направен сите овие операции да можат се извршуваат и истовремено.

NC – 7100 дизајниран е со најнапредна технологија за детектирање на фалсификати.

## Карактеристики:

- **Ефикасност** – способност за сортирање на мешани банкноти од различни деноминации, фитнес, ориентација.
- **Фитнес** – сортирање на банкнотите по фитнес или квалитет со можност за детекција на дупки, дупки, искинати банкноти, подвиткани агли на банкнотите, дамки, извалканост, леплива лента на банкнотите.
- **Прецизност** – детектирање на фалсификат: MR, MG, CIS, UV, IR рефлексија и сензор за густина.

- **Удобност** – ја следи секоја трансакција по датум, име на корисник и сериски број.
- **Едноставна употреба** – континуирана работа со детекција на грешни кодови
- **Технологија** – препознавање на мешавина од банкноти врз основа на карактерот на секоја банкнота
- **Дополнителни карактеристики** – можност за примена во казина, препознавање на казино тикетот.
- **Различни модови на броење** – повеќе од 7 различни модови на оперирање
- **Одличен квалитет** – компактно дизајниран и елегантен
- **Лесна надградба** – можност за софтверска надградба преку компјутер, SD картица или LAN
- **Сеопфатна функционалност** – можност за конекција со печатач, принтање на сериските броеви на банкнотите и сите важни оперативни резултати при обработка на банкнотите.

## Спецификација:

| Механизам   | Ролер фриктички систем  |
|---|---|
| Детекција на фалсификати  | Dual CIS, IR Reflection and Transmission, MR, MG, Thickness Sensor, UV  |
| Брзина на броење  | Броење - 1500 банкноти/мин.<br>Деноминација - 1000 банкноти/мин.<br>Сериски броеви - 1000 банкноти/мин.<br>Фитнес броење - 1000 банкноти/мин. |
| Детекција на деноминација                                       | Контактен сензор за слика   |
| Расположливи валути   | MKD, EUR, USD, GBP, CHF   |
| Капацитет на хопер  | Max. 500 банкноти   |
| Капацитет на стакер<br>Капацитет на полица за отфрлени банкноти | Главен капацитет 250 банкноти<br>Капацитет на одбивање Max. 100 банкноти  |
| Големина на банкнота  | 60 X 85 X 0.08mm ~ 100 X 190 X 0.12mm   |
| Дисплеј   | 3.5" color TFT  |
| Напојување  | 100 ~ 240V AC, 50/60Hz  |
| Потрошувачка  | Max. 150W   |
| Димензии (mm)   | 330(W) X 330 (D) X 350 (H) mm   |
| Тежина  | ~ 18 kg   |
| Интерфејс   | RS-232 X 2  |

|              |  |
|--------------|--|
|              | USB X 1<br>SD картичка X 1             |
| <b>Опции</b> | Надворешен дисплеј<br>Термички принтер |